

**ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2016 ГОДИНА
НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА-СКОПЈЕ**

Бр.	Предмет на договорот за јавна набавка/ рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Проценета вредност на договорот/рамковната спогодба без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешки
1	2	3	4	5	6	7
(според хронологија на објавување)	I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки					
01/2016	1)Набавка на тонери (компатибилни или еквивалентни)		јануари	150.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	
02/2016	2)Набавка на средства за одржување на хигиена		јануари	150.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	
00/2016	Набавка на техничка опрема (персонални компјутери)		октомври	300.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	
00/2016	Набавка на лиценциран софтвер за ИСППИ (со source код и името)		октомври	300.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	
00/2016	Набавка на канцелариски материјал		декември	150.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање	

					понуди – со објавување на оглас	
00/2016	Набавка на рачен и електричен алат за проектни потреби на ИСППИ		април	135.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	
	II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги					
03/2016	Печатење на публикации (со техничка подготовка и лекторирање)		јануари	150.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	
04/216	Хардверски и софтверски сервис - одржување		февруари	100.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	По интервенција
00/2016	Набавка на услуги за фиксна и мобилна телефонија		февруари	400.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	За 2 години
00/2016	Услуги за преведување и proof reading		април	150.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	
00/2016	Угостителски услуги		март	150.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	

					објавување на оглас	
00/2016	Услуги за изнајмување на канцелариска опрема (фотокопир)		септември	100.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	
00/2016	Набавка на услуги за воздушен транспорт (авио билети) и хотелско сместување		декември	300.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	

Забелешки:

- 1) *Набавка на тонери (компатибилни или еквивалентни):* Оваа постапка за јавна набавка е започната во 2015 година и за истата е спроведено истражување на пазарот и е добиено позитивно мислење од Советот за јавни набавки (бр. 17-19431/11 од 18.12.2015 год.);
- 2) *Набавка на средства за одржување на хигиена:* Оваа постапка за јавна набавка е започната во 2015 година и за истата е спроведено истражување на пазарот . Се очекува мислење од Советот за јавни набавки.

ДИРЕКТОР

Проф. д-р Мирјана Борота Поповска